

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 236

24 декември 2018, понеделник

година LXXIV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4428.		4434.	
<b>Одлука</b> за помилување на осудени лица по повод Новата 2019 година.....	3	<b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Козјак“.....	5
4429.		4435.	
<b>Одлука</b> за одобрување на Годишната сметка за работењето на Македонски железници транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година.....	3	<b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глобочица“.....	5
4430.		4436.	
<b>Одлука</b> за одобрување на Извештајот за работењето на Македонски железници транспорт АД - Скопје, за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година.....	3	<b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Мантово“.....	6
4431.		4437.	
<b>Одлука</b> за одобрување на Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година.....	4	<b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Мавровица“.....	6
4432.		4438.	
<b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Стрежево“.....	4	<b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Паљурци“.....	7
4433.			
<b>Одлука</b> за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Паљурци“.....	4		

	Стр.		Стр.
4439. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Конче 1 и Конче 3“.....	7	4450. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна река 4 - Мариовски“....	10
4440. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Ратево“.....	7	4451. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид.....	10
4441. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Младост“.....	7	4452. <b>Решение</b> за именување в.д. директор на ЈУ Национален парк Галичица, Охрид.....	10
4442. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Калиманци“.....	8	4453. <b>Решение</b> за именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	10
4443. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Крушевска“.....	8	4454. <b>Исправка</b> на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар.....	11
4444. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 2 – Тетовски“.....	8	4455. <b>Решение</b> за престанок на должноста извршител.....	11
4445. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 5 - Неготински“.....	8	4456. <b>Правилник</b> за формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување на административната селекција, на испитите, проверката на веродостојност на докази и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници.....	11
4446. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 6 – Демир Каписки“.....	9	4457. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	17
4447. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Струмица 1“.....	9	4458. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	17
4448. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Струмица 2“.....	9	4459. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	17
4449. <b>Одлука</b> за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Брегалница - Делчевски“.....	9	4460. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	17
		4461. <b>Решение</b> за престанок на мандат на член на Судскиот совет на Република Македонија.....	17
		4462. <b>Оглас</b> од Совет на јавните обвинители на Република Македонија.....	18
		4463. <b>Одлука</b> за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	18
		<b>Огласен дел</b> .....	1-92

## ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4428.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот на Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ПО ПОВОД НОВАТА 2019 ГОДИНА

#### I

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на казната затвор осудените лица:

1. ЖАРКО ЗОРАН СИМИЌ од с.Марвинци, Валандово, во траење од 2 месеци
2. НЕЖДЕТ БАЈРАМ АРСЛАНОВСКИ од Битола, во траење од 6 месеци
3. БЛАГОЈА КРСТЕ ТАЛЕСКИ од Скопје, во траење од 6 месеци
4. ДЕЈАН ЉУПЧО АНАНИЕВ од нас.Оризари, општина Кочани, во траење од 4 месеци
5. КОЦЕ ТОДОР МИЦЕВ од с.Ратавица, Пробиштип, во траење од 6 месеци
6. ПЕТАР ТОДОР СТАНКОВ од с.Лесковица, Штип, во траење од 6 месеци
7. АНДРУШ МИХАЈЛО ЈОСИФОВСКИ од с.Лева Река, Ресен, во траење од 3 месеци
8. ИЛИЈА БОЖИДАР СТАНОЕВ од с.Криволак, Неготино, во траење од 2 месеци
9. ЗОРАН ДРАГАН АНЦИЌ од Куманово, во траење од 6 месеци
10. БЕРАТ ИСАК БАРДИ од с.Блаце, Чучер-Сандево, во траење од 6 месеци
11. САШЕ РАДЕ СЕДЛОСКИ од Прилеп, во траење од 3 месеци
12. КРИСТИЈАН НИКОЛА БОЖИНОВСКИ од Скопје, во траење од 2 месеци
13. ИБРАИМ НЕБИ АЛИОВ од с.Банско, општина Струмица, во траење од 3 месеци
14. СТЕФАН МИТЕ МИТЕВ од Радовиш, во траење од 4 месеци
15. ЗУБЕР МУМИН ЗУБЕРОВ од с.Калаузлија, општина Радовиш, во траење од 6 месеци
16. ДАНИЕЛ БОРЧЕ ПЕТРОВСКИ од Гостивар, во траење од 3 месеци.

#### II

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-1370/1  
24 декември 2018 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4429.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2017 ГОДИНА ДО 31.12.2017 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка за работењето на Македонски железници Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година, бр. 720/1-14 од 28.2.2018 година, усвоена од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 28.2.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6417/1  
18 декември 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев**, с.р.

4430.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2017 ГОДИНА ДО 31.12.2017 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на Македонски железници Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година, бр. 2706/1-1 од 8.6.2018 година усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 8.6.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6417/2  
18 декември 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев**, с.р.

**4431.**

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Друштвото, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 1.1.2017 ГОДИНА ДО 31.12.2017 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се одобрува Финансискиот извештај за работењето на Македонски железници Транспорт АД-Скопје, за период од 1.1.2017 година до 31.12.2017 година, бр. 3077/1-14 од 13.7.2018 година, усвоен од Управниот одбор на ова акционерско друштво, на седницата, одржана на 13.7.2018 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-6417/3  
18 декември 2018 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Заев, с.р.**

**4432.**

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА СТРЕЖЕВО“**

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Стрежево“ на Јавно претпријатие „Стрежево“ – Битола, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Стрежево“ бр.44-3245/18 од 24 април 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/18).

2. Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола достави понуда со бр.14-4583/23 од 12.10.2018 година.

3. Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 14% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/1  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**4433.**

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ПАЉУРЦИ“**

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Паљурци“ на Здружение на спортски риболовци „Костреш“-Богданци, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Паљурци“ бр.44-3245/12 од 24 април 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/18).

2. Здружението на спортски риболовци „Костреш“-Богданци достави понуда со бр.14-4583/24 од 12.10.2018 година.

3. Здружението на спортски риболовци „Костреш“-Богданци ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/2  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

#### 4434.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА КОЗЈАК“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Козјак“ на Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“–Скопје, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Козјак“ бр.44-3245/8 од 24 април 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/18).

2. Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје достави понуда со бр.14-4583/26 од 12.10.2018 година.

3. Јавно претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“–Скопје ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 11 % од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/3  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

#### 4435.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ГЛОБОЧИЦА“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глобочица“ на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „Крап 2015“ ДООЕЛ, увоз-извоз Охрид, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Глобочица“ бр.44-3245/9 од 24 април 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/18).

2. Трговското друштво за производство, трговија и услуги „Крап 2015“ ДООЕЛ, увоз-извоз Охрид достави понуда со број 14-4583/35 од 15.10.2018 година.

3. Трговско друштво за производство, трговија и услуги „Крап 2015“ ДООЕЛ, увоз-извоз Охрид ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 12% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/4  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

4436.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАНТОВО“**

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Мантово“ на Друштво за производство, трговија и услуги „Риба и риболовци“ ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран, Дојран, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Мавровица“ бр.44-3245/16 од 24 април 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/18).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги „Риба и риболовци“ ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран, Дојран достави понуда со број 14-4583/28 од 15.10.2018 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги „Риба и риболовци“ ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран, Дојран ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 11 % од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/5  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

4437.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАВРОВИЦА“**

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Мавровица“ на Друштво за производство, трговија и услуги „КД ЕЛЕКТРОНИКА“ ДООЕЛ Свети Николе, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Мавровица“ бр.44-3245/11 од 24 април 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/18).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги „КД ЕЛЕКТРОНИКА“ ДООЕЛ Свети Николе достави понуда со број 14-4583/21 од 10.10.2018 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги „КД ЕЛЕКТРОНИКА“ ДООЕЛ Свети Николе ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 11 % од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/6  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

4438.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ТУРИЈА“

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Турија“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавената рекреативна зона нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/7  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

4439.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИИ КОНЧЕ 1 И КОНЧЕ 3“

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулации Конче 1 и Конче 3“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавената рекреативна зона нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/8  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

4440.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“) бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

#### О Д Л У К А

#### ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА РАТЕВО“

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Ратев“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавената рекреативна зона нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/9  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

4441.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МЛАДОСТ“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Младост“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавената рекреативна зона нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/10  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

4442.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА КАЛИМАНЦИ“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Калиманци“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед на тоа дека за објавената рекреативна зона нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/11  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

4443.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „КРУШЕВСКА“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Крушевска“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавената рекреативна зона нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/12  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

4444.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 2 – ТЕТОВСКИ“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 2 – Тетовски“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовен ревер нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/13  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

4445.

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе



**О Д Л У К А****ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 5 - НЕГОТИНСКИ“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревидр „Вардар 5 - Неготински“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревидр од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовен ревидр нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/14  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**4446.**

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 6 – ДЕМИР КАПИСКИ“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревидр „Вардар 6 – Демир Каписки“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревидр од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовен ревидр нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/15  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**4447.**

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 2 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „СТРУМИЦА 1“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревидр „Струмица 1“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревидр од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовен ревидр нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/16  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**4448.**

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „СТРУМИЦА 2“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревидр „Струмица 2“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревидр од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовен ревидр нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/17  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**4449.**

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „БРЕГАЛНИЦА - ДЕЛЧЕВСКИ“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревивр „Брегалница - Делчевски“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревивр од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовен ревивр нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/18  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**4450.**

Врз основа на член 38 став 1 алинеја 3 од Законот концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.12.2018 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 4 - МАРИОВСКИ“**

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревивр „Црна река 4 - Мариовски“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревивр од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовен ревивр нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10447/19  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**4451.**

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД**

1. Андон Бојаџи се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 11257/1  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**4452.**

Врз основа на член 141 став 1 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014, 146/2015, 39/2016, 63/2016 и 113/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ГАЛИЧИЦА, ОХРИД**

1. За вршител на должноста директор на Јавната установа Национален парк Галичица, Охрид, се именува Васко Паскали.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 11258/1  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**4453.**

Врз основа на член 55 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 декември 2018 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

1. За член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија се именува Љубиша Каранфиловски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 11260/1  
18 декември 2018 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
**Оливер Спасовски, с.р.**

**4454.**

По извршеното проверување на изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар бр. 44-8553/1 од 25.9.2018 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/18, направена е техничка грешка, поради што се дава

**И С П Р А В К А**  
**НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ**  
**НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ**  
**НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - ЦЕНТАР ЗА**  
**КУЛТУРА „АСНОМ“ - ГОСТИВАР**

Бројот на одлуката стои: „24-8553/1“, а треба да стои: „44-8553/1“.

Бр. 44-8553/2  
20 декември 2018 година  
Скопје

Од Владата  
на Република Македонија

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА****4455.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државна управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), а во врска со член 71 став (1) точка б) и став (2) од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 72/16 и 142/16), Министерството за правда, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ПРЕСТАНОК НА ДОЛЖНОСТА ИЗВРШИТЕЛ**

На извршителот Звонимир Мисајловски од Тетово, именуван за подрачјето на Основниот суд во Тетово, му престанува должноста извршител поради навршување на 64 години возраст согласно закон.

Решението влегува во сила на ден 25.10.2018 година.

**О б р а з л о ж е н и е**

Со Решение на Министерот за правда бр. 09-2915/1 од 21.7.2011 година, лицето Звонимир Мисајловски од Тетово е именуван за извршител на подрачјето на Основниот суд во Тетово.

Извршителот Звонимир Мисајловски роден на 25.10.1954 година, на ден 25.10.2018 година навршува 64 години возраст, поради што ги исполнува условите за престанок на должноста извршител.

Согласно наведеното, а врз основа на член 71 став (1) точка б) и став (2) од Законот за извршување, Министерството за правда одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

Бр. 09-4971/1  
22 октомври 2018 година  
Скопје

Министер за правда,  
д-р **Рената Дескоска, с.р.**

**4456.**

Врз основа на член 38 од Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14, 33/15, 98/15, 6/16 и 198/18) министерот за правда донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЈАВНИОТ**  
**ОГЛАС, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИ-**  
**НОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА, НА**  
**СПРОВЕДУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА**  
**СЕЛЕКЦИЈА, НА ИСПИТИТЕ, ПРОВЕРКАТА НА**  
**ВЕРОДОСТОЈНОСТ НА ДОКАЗИ И ИНТЕР-**  
**ВЈУТО, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНО БОДИ-**  
**РАЊЕ И МАКСИМАЛНИОТ БРОЈ НА БОДОВИ**  
**ОД ПОСТАПКАТА НА СЕЛЕКЦИЈА ВО ЗАВИС-**  
**НОСТ ОД КАТЕГОРИИТЕ НА РАБОТНИ МЕСТА,**  
**КАКО И ДРУГИ ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО**  
**ПОСТАПКАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СУДСКИ**  
**СЛУЖБЕНИЦИ**

**Предмет****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на јавниот оглас, формата, содржината и начинот на поднесување на пријавата, на спроведување на административната селекција, на испитите, проверката на веродостојност на докази и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање и максималниот број на бодови од постапката на селекција во зависност од категориите на работни места, како и други прашања во врска со постапката за вработување на судски службеници.

**Форма и содржина на јавниот оглас****Член 2**

(1) Јавниот оглас се објавува во електронска форма на интернет страницата на судот кој го објавува јавниот оглас, како и во најмалку два дневни весника, од кои еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(2) Јавниот оглас ги содржи следните податоци:

- назив на судот,
- основ за објавување на огласот,
- број на огласот,
- општите услови утврдени во Законот за судска служба

- за секое огласено работно место: шифра и назив на работното место, посебните услови за работното место утврдени во Законот за судска служба и со актот за систематизација на работните места, како и бројна извршители,

(3) Покрај податоците од став (2) на овој член, јавниот оглас содржи и:

- информации за начинот и рокот за доставување на пријавата и

- напомена дека кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка.

-напомена дека времето и датумот на одржувањето на административната селекција, испитот и интервјуто се објавуваат на интернет страницата на судот кој го објавил јавниот оглас.

### **Форма, содржина и начин на поднесување на пријавата**

#### **Член 3**

(1) По објавениот јавен оглас, кандидатите поднесуваат пополнета пријава по пошта или преку архивата на судот кој го објавил јавниот оглас.

(2) Пријавата за вработување се издава на образец во А4 формат на хартија во бела боја и ги содржи следните податоци:

- име и презиме на кандидатот, матичен број, датум и место на раѓање, припадност на заедница, адреса и место на живеење, контакт адреса, електронска адреса, контакт телефон,

- последен степен на образование и стекнати дипломи, претходни степени на образование и стекнати дипломи (за кандидатите со магистратура и/или докторат), датуми на стекнување на дипломите, броеви на дипломите и образовни институции кои ги издале,

- познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење

- причини за аплицирање за конкретното работно место, очекувања од работата и цели во кариерата.

(3) Кон пријавата кандидатите ги доставуваат доказите утврдени во членот 26 став (2) и (3) од Законот за судска служба, како и лекарско уверение за општа здравствена состојба за работното место и потврда дека со правосилна судска пресуда не му е изречена казна забрана за вршење на професија, дејност и должност.

(4) Образецот на Пријавата за вработување е даден во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

### **Начин на селекција на кандидатите**

#### **Член 4**

Во сите фази на селекцијата, кандидатите може да освојат најмногу 100 бода, и тоа распоредени на следниот начин

1. Административна селекција – вкупно 40 бода  
- образование 30 бода  
- работно искуство 5 бода  
- познавање на работа со компјутерски програми за канцелариско работење 5 бода

2. Испит за судски службеник – вкупно 40 бода  
- стручен дел 25 бода

- дел за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) 15 бода

3. Интервју – вкупно 20 бода

- општи прашања 6 бода

- прашања за општите компетенции 6 бода

- прашања за посебните компетенции 6 бода

- активно познавање на македонскиот јазик 2 бода.

### **Административна селекција**

#### **Член 5**

(1) Административната селекција се спроведува најдоцна 15 дена од денот на истекот на рокот за пријавување на кандидатите.

(2) На денот на спроведување на административната селекција, од страна на Комисијата за селекција за вработување (во понатамошниот текст: Комисијата) се врши увид и проверка на податоците во пријавата за вработување и приложените докази кон пријавата за вработување, за да се утврди дали за сите внесени податоци се приложени соодветни докази и дали внесените податоци соодветствуваат со доказите кои се приложени кон пријавата за вработување.

(3) Вкупниот број на бодови за секој пријавен кандидат се утврдува врз основа на бодовите од стручните квалификации, работното искуство во струката, како познавањето на работа со компјутерски програми за канцелариско работење.

(4) По завршувањето на проверката, за кандидатите кои дале точни податоци и ги приложиле потребните докази и кои ги исполнуваат условите наведени во јавниот оглас (во натамошниот текст: уредниот кандидат), од страна на Комисијата се пресметува бројот на бодови во административната селекција.

### **Бодови за стручни квалификации за кандидати за судски службеници**

#### **Член 6**

Максималниот број на бодови за стручни квалификации кои кандидатот за судски службеник може да освои е 40 бодови, и се добива како збир на бодовите, и тоа:

-најмногу 30 бода за образование

-најмногу 5 бода за работно искуство

-најмногу 5 бода за работа со компјутери.

### **Бодови за образование за кандидати за судски службеници од категорија Г**

#### **Член 7**

(1) Бодовите за образование за кандидатите за судски службеници од категорија Г се добиваат на следниот начин:

- ако кандидатот има ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО, или средно образование, бодови за образование= (општ успех на кандидатот во средното образование x 4,6);

- ако кандидатот има ниво на квалификации VA според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 60 кредити според ЕКТС, или вишо образование, бодови за образование= (општ успех на кандидатот во средното образование x 4,6) + 1;

- ако кандидатот има ниво на квалификации VIБ според Македонската рамка на квалификации стекнати 180 кредити според ЕКТС, бодови за образование= (општ успех на кандидатот во средното образование  $\times$  4,6) + 1,5;

- ако кандидатот има ниво на квалификации VIА според Македонската рамка на квалификации стекнати 240 кредити според ЕКТС, или завршен VII/1 степен, тогаш бодови за образование= (општуспех на кандидатот во средното образование  $\times$  4,6) + 2.

(2) Општиот успех на кандидатот се утврдува врз основа на оценката од свидетелството кое на кандидатот му го издало средното училиште.

(3) За кандидати кои завршиле средно образование во училишта во странство, општиот успех се утврдува врз основа на документ за нострификација и еквиваленција на свидетелството издаден од Министерството за образование и наука.

(4) Во случаите од став (1) алинеи 2, 3 и 4 на овој член, дополнителните бодови се пресметуваат врз основа на доставените уверенија, односно дипломи издадени од високообразовните установи, односно врз основа на документ за нострификација и еквиваленција на дипломата издадена од Министерството за образование и наука.

#### Бодови за образование за кандидати за судски службеници од категориите Б и В

##### Член 8

(1) Бодовите за образование за кандидатите за судски службеници од категориите Б и В, се пресметуваат како збир од производите на бодовите за просечниот успех на кандидатот и бодовите од рангот на високообразовната установа на соодветниот циклус на студии, за сите циклуси на студии кои кандидатот ги завршил, односно бодови за образование= (Успех I  $\times$  Ранг I) + (Успех II  $\times$  Ранг II) + (Успех III  $\times$  Ранг III), при што:

- Успех I е просечниот успех на кандидатот во првиот циклус на студии;

- Ранг I е рангот на високообразовната установа на која кандидатот завршил прв циклус на студии;

- Успех II е просечниот успех на кандидатот во вториот циклус на студии

- Ранг II е рангот на високообразовната установа на која кандидатот завршил втор циклус на студии;

- Успех III е просечниот успех на кандидатот во третиот циклус на студии

- Ранг III е рангот на високообразовната установа на која кандидатот завршил трет циклус на студии;

(2) Просечниот успех на кандидатот од секој циклус на студии се пресметува како просечна вредност од оценките за сите положени испити во тој циклус на студии, односно збирот на оценките од положени испити поделен со бројот положени испити, врз основа на податоците за испити и оценки содржани во официјален документ издаден од високообразовната установа.

(3) За кандидати кои завршиле прв, втор или трет циклус на студии на високообразовни установи во странство, просечниот успех се пресметува врз основа на документ за нострификација и еквиваленција на дипломата издаден од Министерството за образование и наука.

#### Ранг на високообразовни установи

##### Член 9

(1) Рангот на високообразовната установа се утврдува врз основа на последно објавената официјална ранг-листа на високообразовни установи во Република Македонија (во натамошниот текст: домашна ранг-листа) и последно објавените официјални ранг-листи на високообразовни установи надвор од Република Македонија (во натамошниот текст: странски ранг-листи).

(2) Судот кој го објавил јавниот оглас од веб-страницата на Министерството за образование и наука, ги презема објавената домашна ранг-листа, односно странските ранг-листи и најдоцна и во рок од седум дена од денот на објавувањето на јавниот оглас ги објавува на својата веб-страница.

(3) За кандидатот кој поседува диплома од домашна високообразовна установа која е рангирана на домашната ранг-листа од став (1) на овој член, бодовите за ранг се пресметуваат како: Ранг I=2\* (вкупен резултат од рангирањето)/100, додека Ранг II= Ранг III=(вкупен резултат од рангирањето)/1000

(4) За кандидатот кој поседува диплома од странска високообразовна установа која е рангирана на било која од странските ранг-листи од став (1) на овој член, бодовите за ранг се пресметуваат на следниот начин:

- рангирана од 1 до 10 место : Ранг I=2,7, додека Ранг II= Ранг III=0,15

- рангирана од 11 до 50 место : Ранг I=2,6, додека Ранг II= Ранг III=0,14

- рангирана од 51 до 100 место : Ранг I=2,5, додека Ранг II= Ранг III=0,13

- рангирана од 101 до 200 место : Ранг I=2,4, додека Ранг II= Ранг III=0,12

- рангирана од 201 до 800 место : Ранг I=2,3, додека Ранг II= Ранг III=0,11

(3) За кандидатот кој поседува диплома од домашна високообразовна установа која е рангирана на домашната ранг-листа од став (1) на овој член, или диплома од странска високообразовна установа која не е рангирана на било која од странските ранг-листи од став (1) на овој член, бодовите за ранг се пресметуваат како: Ранг I=0,5 додека Ранг II= Ранг III= 0,05.

#### Бодување на работното искуство

##### Член 10

Работното искуство се вреднува со најмногу пет бода, и тоа на следниов начин:

- за исполнување на законски пропишаниот минимум два бода;

- за работното искуство над законски пропишаниот минимум по 0,25 бода за секои пет години, а најмногу дополнителни 1,25 бода;

- за работното искуство на раководно место над законски пропишаниот минимум по 0,25 бода за секои две години, а најмногу дополнителни еден бод;

- за позитивна препорака од претходно работно место за кое е евидентиран работен стаж од најмалку една година по 0,25 бода, а најмногу дополнителни 0,5 бода; и

- за потврда за реализиран волонтерски стаж во институциите на јавниот сектор од најмалку шест месеци дополнителни 0,25 бода.

### Бодување на познавањето на компјутерски програми за канцелариско работење

#### Член 11

Познавањето на работа со компјутерски програми за канцелариско работење се вреднува со пет бода.

### Записник од административната селекција

#### Член 12

(1) За извршената административната селекција, од страна на Комисијата се составува записник, кој ги содржи следните податоци : датум, место и време на одржување на административната селекција, број на оглас, датум на објава на огласот, во кои дневни весници е објавен огласот, судот за чии потреби е објавен огласот, а за секое различно работно место кое се огласува : шифра и назив на работното место, број на извршители, податок за вкупен број на пријавени кандидати, број на неуредни кандидати, број на уредни кандидати, број на кандидати кои продолжуваат на полагање на испитот за судски службеник, како и име, презиме и потпис на претседателот и членовите на Комисијата или нивните заменици.

(2) Прилозите кон записникот содржат:

- Листа на уредни и неуредни кандидати, која ги содржи следните податоци: шифрата на секој неуреден кандидат и причина за неговата неуредност, шифрата на секој од уредните кандидати и освоените бодови од административната селекција,

- Ранг-листа со шифри на кандидатите кои ја поминале административната селекција, со бројот на освоени бодови,

- Листа со шифри на кандидатите за кои постапката на селекција завршила,

- Информација за денот и часот на одржување на втората фаза на селекција.

(3) Прилозите од став (2) алинеи , 3 и 4 на овој член се објавуваат на интернет страницата на судот кој го објавил јавниот оглас, најдоцна три дена од завршувањето на административната селекција.

### Испит за судски службеник

#### Член 13

(1) Кандидатите од ранг-листата од член 12 став (2) алинеја 2 од овој правилник полагаат испит за судски службеник.

(2) На испитот за судски службеник, кандидатот може да освои најмногу 40 бодови, односно најмногу 25 бода на стручниот дел и најмногу 15 бода од делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

(3) Двата дела од испитот за судски службеник се полагаат последователно, со максимално времетраење од 60 минути по дел.

### Стручен дел од испит за судски службеник

#### Член 14

(1) Прашањата од стручниот дел на испитот за судски службеник имаат три степени на сложености носат различен број на бодови и тоа:

- за прашања од ниска сложеност-0,5 бода;
- за прашања од средна сложеност-0,75 бода; и
- за прашања од висока сложеност-1 бод.

(2) Во зависност на категоријата на работното место за кое аплицира, кандидатот добива:

- за категорија Г, 10 прашања од ниска, 20 прашања од средна и 5 прашања од висока сложеност;
- за категорија В, 6 прашања од ниска, 16 прашања од средна и 10 прашања од висока сложеност;
- за категорија Б- 5 прашања од ниска, 10 прашања од средна и 15 прашања од висока сложеност.

(3) Стручниот дел на испитот за судски службеник носи најмногу 25 бода, а ќе се смета за положен доколку кандидатот освои најмалку 15 бода.

(4) Резултатот, односно бројот на освоени бодови, за кандидатот е достапен веднаш по завршувањето на полагањето на стручниот дел од испитот на веб страницата на судот кој го објавил јавниот оглас.

(5) Кандидатот кој го положил стручниот дел од испитот за судски службеник, продолжува со полагање на делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), додека кандидатот кој не го положил стручниот дел од испитот за судски службеник, ќе се смета дека не го положил испитот за судски службеник.

### Дел за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски)

#### Член 15

(1) Прашањата од делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) имаат три степени на сложеност за различна категорија на работни места на судски службеници и носат ист број на бодови (0,5 бода за секое прашање), и тоа:

- за категорија Г, 30 прашања од ниска сложеност;
- за категорија В, 30 прашања од средна сложеност;
- за категорија Б- 30 прашања од висока сложеност.

(2) Делот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) носи најмногу 15 бода, а ќе се смета за положен доколку кандидатот освои најмногу 8 бода.

(3) Резултатот, односно бројот на освоени бодови, за кандидатот е достапен веднаш по завршувањето на полагањето на стручниот дел од испитот на веб страницата на судот кој го објавил јавниот оглас.

(4) Кандидатот кој не го положил делот од испитот за проверка на знаење на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски), ќе се смета дека не го положил испитот за судски службеник.

### Резултати од испитот за судски службеник

#### Член 16

(1) Резултатот од испитот за судски службеник за кандидатите кои го полагаат испитот за судски службеник се евидентираат во судот кој го објавил огласот.

### Записник од испитот за судски службеник

#### Член 17

(1) За спроведениот испит, од страна на Комисијата се составува записник, кој ги содржи следните податоци: датум, место и време на одржување на испитот, број на огласот, а за секое различно работно место кое се огласува шифра и назив на работното место, број на извршители, број и шифри на уредно поканети кандидати и шифри на кандидати кои се појавиле на полагањето на испитот, со освоени бодови од административната селекција и испитот, како и име, презиме и потпис на претседателот и членовите на Комисијата или нивните заменици.

(2) Прилозите кон записникот содржат:

- Листа на кандидати кои го полагаат испитот, која ги содржи следните податоци: за секој кандидат кој го полага испитот шифрата и освоените бодови од испитот,

- Ранг-листа со шифри на кандидатите кои продолжуваат на интервју, со бројот на освоени бодови од административната селекција и испитот,

- Листа со шифри на кандидатите кои не продолжуваат на интервју,

- Информација за денот и часот на одржување на интервјето.

(3) Прилозите од став (2) овој член се објавуваат на интернет страницата на судот кој го објавил јавниот оглас, најдоцна три дена од полагањето на испитот.

### Интервју

#### Член 18

(1) Од страна на Комисијата се одржува подготвилен состанок најдоцна 30 минути пред почетокот на интервјето се утврдуваат прашањата за интервјето.

(2) Интервјето се состои од:

- општи прашања, преку кои се проверува интересот и мотивацијата на кандидатот за работното место, прашања во врска со претходното работно искуство (ако имал), очекувањата на кандидатот од вработувањето и сл;

- ситуациони прашања, преку кои се проверуваат потребните општи работни компетенции за категоријата на која припаѓа работното место;

- стручни прашања или практични задачи, преку кои се проверуваат посебните работни компетенции од делокругот на работното место; и

- оценка на способноста на кандидатот за изразување/пишување на македонски литературен јазик.

(3) Интервјето се спроведува усно.

(4) На интервјето кандидатот може да освои најмногу 20 бодови, односно најмногу 6 бода од општите прашања, најмногу 6 бода од ситуационите прашања, најмногу 6 бода од стручните прашања или практичните задачи инајмногу 2 бода од оценката на способноста на кандидатот за изразување/пишување на македонски литературен јазик.

(5) Текот на интервјето се координира од страна на претседателот на Комисијата кој треба да обезбеди еднаков и фер однос кон сите кандидати.

(6) Секој член на Комисијата поединечно за секој кандидат пополнува формулар во кој ги внесува бодовите, одделно за сите елементи на интервјето и го потпишува.

(7) Бројот на добиени бодови за секој кандидат поединечно се добива од просекот на доделени бодови од сите членови на Комисијата.

### Записник од интервјето

#### Член 19

(1) За спроведеното интервју, од страна на Комисијата се составува записник, кој ги содржи следните податоци: датум, место и време на одржување на интервјето, број на огласот, а за секое различно работно место за кое се објавува јавниот оглас и шифра и назив на работното место, број на извршители, вкупен број уредно поканети кандидати и нивни шифри, број на кандидати со кои е спроведено интервјето и нивните шифри, број на кандидати кои се појавиле на интервјето и нивните шифри, како и име, презиме и потпис на претседателот и членовите на Комисијата или нивните заменици.

(2) Прилогот кон записникот содржи:

- Листа на кандидати со кои е спроведено интервју, која ги содржи шифрата и освоените бодови од интервјето за секој кандидат.

- Потпишани формулари од сите членови на Комисијата за бодување на интервјето.

- Конечна ранг-листа на кандидати со нивните шифри и вкупен број на освоени бодови од административната селекција, испитот и интервјето.

(3) Прилогот од став (2) алинеја 3 на овој член се објавуваат на интернет страницата на судот кој го објавил јавниот оглас, најдоцна три дена од спроведувањето на интервјето.

### Предлог на кандидати за вработување

#### Член 20

(1) Предлогот на кандидати за вработување содржи: работно место за кое се дава предлогот, шифрата на кандидатот, име и презиме, припадност на заедницата и вкупен број на бодови, за секој кандидат кој се предлага за вработување.

(2) Предлогот од ставот (1) на овој член, го потпишуваат претседателот и членовите на Комисијата и се доставува до судскиот администратор, односно претседателот на судот кој го објавил јавниот оглас, а во кој не е избран судски администратор.

### Влегување во сила

#### Член 21

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-5548/3

20 декември 2018 година  
Скопје

Министер за правда,  
Рената Дескоска, с.р.

**ПРИЈАВА**  
**ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА СУДСКИ СЛУЖБЕНИК ПРЕКУ ЈАВЕН ОГЛАС**

1. Податоци за огласот
- Назив на судот \_\_\_\_\_
  - Број на јавен оглас \_\_\_\_\_
  - Реден број на работното место за кое се пријавува \_\_\_\_\_
2. Податоци за кандидатот
- Име \_\_\_\_\_
  - Презиме \_\_\_\_\_
  - Датум на раѓање \_\_\_\_\_
  - пол \_\_\_\_\_ М \_\_\_\_\_ Ж \_\_\_\_\_
  - припадност на заедница \_\_\_\_\_
  - ЕМБГ \_\_\_\_\_
- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- Адреса на живеење
  - Улица и број \_\_\_\_\_
  - Место \_\_\_\_\_
  - Контакт адреса
  - Улица и број \_\_\_\_\_
  - Место \_\_\_\_\_
  - Контакт телефон                      Мобилен \_\_\_\_\_                      Фиксен \_\_\_\_\_
  - e-mail адреса \_\_\_\_\_
3. Податоци за исполнување на посебните услови:
- Степен на образование или стекнати кредити според ЕКТС  
IV    VI    VII/1   VII/2   VIII   180   240   300
  - Вид на образование \_\_\_\_\_
  - Образовна институција и датум на дипломирање \_\_\_\_\_
  - Податоци за вкупно работно искуство во струката: \_\_\_\_\_ години \_\_\_\_\_ месеци.

4. Други услови утврдени во актот за систематизација на работните места

Компјутерски вештини	
Препораки од претходно работно место	
Реализиран волонтерски стаж	
Други посебни услови за работното место	

5. Причини за аплицирање за конкретното работно место, очекувања од работата и цели во кариерата

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Напомена: Кандидатот кој ввел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од понатамошна постапка

Датум на пријавување

\_\_\_\_\_

Подносител на пријавата

Име, презиме и потпис

\_\_\_\_\_



## СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4457.

Судскиот совет на Република Македонија согласно член 30 став 1 точка 1 и член 31 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 83/18), го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На членот на Судскиот совет на Република Македонија Јелица Крстевска и престанува мандатот на член на Судскиот совет на Република Македонија, поради истек на времето за кое е избрана, сметано од 18.12.2018 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето 18.12.2018 година.

Бр. 02-1687/1  
18 декември 2018 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Зоран Карацовски, с.р.**

4458.

Судскиот совет на Република Македонија согласно член 30 став 1 точка 1 и член 31 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 83/18), го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На членот на Судскиот совет на Република Македонија Мери Дика-Георгиевска, и престанува мандатот на член на Судскиот совет на Република Македонија, поради истек на времето за кое е избрана, сметано од 18.12.2018 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето 18.12.2018 година.

Бр. 02-1688/1  
18 декември 2018 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Зоран Карацовски, с.р.**

4459.

Судскиот совет на Република Македонија согласно член 30 став 1 точка 1 и член 31 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 83/18), го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На членот на Судскиот совет на Република Македонија Влатко Самарџиски, му престанува мандатот на член на Судскиот совет на Република Македонија, поради истек на времето за кое е избрана, сметано од 18.12.2018 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето 18.12.2018 година.

Бр. 02-1689/1  
18 декември 2018 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Зоран Карацовски, с.р.**

4460.

Судскиот совет на Република Македонија согласно член 30 став 1 точка 1 и член 31 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 83/18), го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На членот на Судскиот совет на Република Македонија Мирјанка Гоцевска - Стефановска и престанува мандатот на член на Судскиот совет на Република Македонија, поради истек на времето за кое е избрана, сметано од 18.12.2018 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето 18.12.2018 година.

Бр. 02-1690/1  
18 декември 2018 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Зоран Карацовски, с.р.**

4461.

Судскиот совет на Република Македонија согласно член 30 став 1 точка 1 и член 31 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 60/06, 150/10, 100/11, 20/15, 61/15, 197/17 и 83/18), го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ НА ЧЛЕН НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На членот на Судскиот совет на Република Македонија Александра Зафировска, и престанува мандатот на член на Судскиот совет на Република Македонија, поради истек на времето за кое е избрана, сметано од 18.12.2018 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето- 18.12.2018 година.

Бр. 02-1691/1  
18 декември 2018 година  
Скопје

Судски совет  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Зоран Карацовски, с.р.**

## СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4462.

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), објавува

### О Г Л А С за избор на

#### I

1. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп

#### II

2. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Крива Паланка

#### III

3. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Берово

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44, 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ број 150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Сл. весник на РМ“ бр.111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:

I. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку три години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверение за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4, V спрат, во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Приемот на документи е секој работен ден од 08:00 до 15:00 часот

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 08-229/1  
20 декември 2018 година  
Скопје

Совет на јавните обвинители  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Коле Штерјев, с.р.**

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4463.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 и 120/18), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 24.12.2018 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

#### Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС – 95	до 25,090
- ЕУРОСУПЕР БС – 98	до 26,709
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 29,704
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 29,047
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 22,588

#### Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС – 95 - ЕУРОСУПЕР БС – 98	ден/лит до 61,00 до 63,00
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 58,00
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 46,50
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 28,176

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	60,50	60,00	59,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	62,50	62,00	61,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	57,50	57,00	56,50
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	46,00	45,50	45,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

### Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС – 95 - ЕУРОСУПЕР БС – 98	ден/лит до 0,080 до 0,080
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,030
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,040
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,050

### Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС – 95 - ЕУРОСУПЕР БС – 98	ден/лит до 0,890 до 0,890
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

### Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС – 95 - ЕУРОСУПЕР БС – 98	ден/лит до 21,935 до 22,011
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 15,419
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 6,320
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

### Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 25.12.2018 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија.

Бр. 02-2434/1  
24 декември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
Марко Бислимоски, с.р.



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2018236